



С
НА СОЦИ...

1830

Službeni vesnik
Makedonije

91001 Skopje
Lah 51

СТ
ОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 10 февруари 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

66.

Врз основа на член 328 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЛАНСИРАЊЕ РАКЕТИ ПРОТИВ ГРАДОНОСНИ ОБЛАЦИ

Член 1

Лансирањето на ракети против градоносни облаци може да се врши во воздушниот простор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ако со тоа не се загрозува безбедноста на воздушната пловидба, под условите и на начинот што се пропишани со оваа уредба, а по претходно прибавена согласност од надлежната служба за контрола на летањето.

Член 2

Против градоносни облаци можат да се лансираат само ракети за кои издал атест Сојузниот завод за стандардизација или организација на здружен труд што тој ќе ја овласти.

Член 3

Лансирање на ракети од член 1 на оваа уредба можат да вршат само организациите на здружен труд овластени за вршење на работи на противградната одбрана (во натамошниот текст: организациите), како и поединци обучени за лансирање на тие ракети што ќе ги овласти надлежниот републички орган или организација.

Член 4

Организацијата е должна пред лансирањето на ракети од кој и да е дострел да прибави согласност од надлежната служба за контрола на летањето со која мора да има постојана радиоврска или директна телефонска врска, или телепринтерска врска.

Организацијата мора да има и постојана радиоврска или директна телефонска врска со секој работник кој врши непосредно лансирање на ракети.

Член 5

Ако лансирањето на ракети против градоносни облаци се врши во непосредна близина на границата на СФРЈ и ако, со оглед на дострелот на ракетите и правецот на лансирањето, може да се претпостави дека ракетата ќе влета во воздушниот простор на соседна држава, надлежната служба за контрола на летањето која дала согласност за лансирање на ракети ќе ја извести надлежната служба за контрола на летањето на соседната држава за намеруваното лансирање на ракети.

Член 6

Организацијата е должна, зависно од метеоролошките услови, однапред да ја извести надлежната служба за

контрола на летањето за можната потреба од лансирање на ракети во определено подрачје, а најдоцна на десет минути пред времето предвидено за почеток на лансирањето на ракети.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако тоа го бараат метеоролошките услови, согласност за лансирање на ракети може да се побара без претходно известување за можната потреба од лансирање на ракети, а надлежната служба за контрола на летањето е должна во рок од три минути да ја извести организацијата дали може да се пристапи кон лансирање на ракети.

Член 7

Организацијата е должна најдоцна на три минути пред времето предвидено за лансирање на ракети да побара согласност за лансирање на ракети од надлежната служба за контрола на летањето.

Надлежната служба за контрола на летањето, по приемот на барањето од став 1 на овој член е должна во времето предвидено во став 1 на овој член да ја извести организацијата дали може да се пристапи кон лансирање на ракети.

Член 8

Надлежната служба за контрола на летањето може да ја повлече веќе издадената согласност за лансирање на ракети, а организацијата е должна веднаш или најдоцна во рок од три минути да го запре лансирањето на ракети и за тоа да ја извести таа служба.

Ако стручниот работник кој непосредно врши лансирање на ракети уочи дека со своите дејствија може да загрози воздухоплов во летање, должен е веднаш да го запре лансирањето на ракети.

Член 9

Барањето со кое се бара согласност за лансирање на ракети треба да ги содржи следните податоци:

1) делот на воздушниот простор во кој се предвидува лансирање на ракети, со ознака на тој простор пропишан со оваа уредба;

2) приближно време предвидено за лансирање на ракети;

3) дострел на ракетите во однос на висината што тие можат да ја достигнат.

Согласноста на надлежната служба за контрола на летањето за лансирање на ракети мора исто така да ги содржи податоците наведени во став 1 на овој член, без оглед дали тие податоци се исти со податоците во барањето или се изменети на предлог од надлежната служба за контрола на летањето.

Член 10

Организацијата е должна, при лансирањето на ракети да се придржува кон условите и податоците од согласноста за лансирање на ракети и не може да ги менува без согласност од надлежната служба за контрола на летањето.

По престанувањето на лансирањето ракети организацијата е должна за тоа веднаш да ја извести надлежната служба за контрола на летањето.

Член 11

Делот од воздушниот простор во кој ќе се врши лансирање на ракети ќе се определи со помош на идентични географски карти во размер 1 : 500.000, со вртани и означени квадрати со определена димензија и со вртани воздушни патишта и аеродромски зони.

За определување на делот од воздушниот простор, покрај идентичните географски карти од став 1 на овој член можат да се користат и други средства и уреди (идентична радарска слика и сл.).

Член 12

Разговорите водени со радиоврска или преку телефон меѓу организацијата и надлежната служба за контрола на летањето во врска со прибавувањето согласност за лансирање на ракети мораат да бидат снимени на магнетофонска лента од надлежната служба за контрола на летањето. Таа лента се чува 30 дена од денот кога е воден разговорот.

Копијата на телепријатерските отпечатоци за размените пораки меѓу организацијата и надлежната служба за контрола на летањето се чуваат во согласност со прописите.

Разговорите водени меѓу работниците во организацијата се снимаат на магнетофонска лента на уредот на организацијата. Лентата се чува под истите услови како и лентата од став 1 на овој член.

Член 13

Со парична казна од 6.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако врши лансирање на ракети против градоносни облаци без овластување за вршење работи на противградна одбрана (член 3).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата со парична казна до 5.000 динари.

Член 14

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата:

1) ако врши лансирање на ракети без претходна согласност од надлежната служба за контрола на летањето (член 4 став 1);

2) ако лансирањето на ракети го врши спротивно на условите и податоците дадени во согласности на надлежната контрола на летањето (член 10 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата со парична казна до 5.000 динари.

Член 15

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако врши лансирање на ракети против градоносни облаци а не е обучен ниту овластен за тоа (член 3).

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот и постапката за прибавување согласност и за известување за испалување на ракети против градоносни облаци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/75).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 19
26 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

67.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОК НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК

1. Во Одлуката за издавање на Список на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83) во Списокот на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот, кој е отпечатен кон таа одлука и е нејзин составен дел, се вршат следните измени, и тоа:

- 1) во тар. број 07.05/1а во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 2) во тар. број 07.05/1б во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 3) во тар. број 12.03/5а во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 4) во тар. број 12.03/5б во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 5) во тар. број 12.03/5в во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 6) во тар. број 21.06/1а во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 7) во тар. број 21.06/1б во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 8) во тар. број 21.06/1в во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 9) во тар. број 21.06/2 во колоната 3 кратенката: „Кк” се заменува со кратенката: „ЛБ”;
- 10) во тар. број 21.06/3 во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 11) во тар. број 22.08/1 во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 12) во тар. број 22.08/1б во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 13) во тар. број 22.08/2а во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”;
- 14) во тар. број 22.08/2б во колоната 4 кратенката: „ЛБ” се заменува со кратенката: „Кк”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 723
29 декември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

68.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ И УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА И ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ

1. Со оваа одлука се определуваат стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола, се пропишуваат условите за издавање дозвола за извоз и увоз и се определува сојузниот орган на управата што ја издава таа дозвола. Стоките што се извезуваат врз основа на дозвола се наведени во Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на дозвола, а стоките што се увезуваат врз основа на дозвола се наведени во Списокот на стоките што се увезуваат врз основа на дозвола.

Списокот на стоките што се извезуваат врз основа на дозвола и Списокот на стоките што се увезуваат врз основа на дозвола се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

2. Дозволите за извоз и увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука ги издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој тој предлог го дава по прибавеното мислење од надлежниот сојузен орган на управата и соодветното општо здружение, односно соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето за издавање на дозвола.

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рокот од став 1 на оваа точка не одлучи по барањето за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, ќе се смета дека дозвола за извоз односно увоз на односните стоки е издадена, за што е должен во рок од три дена по истекот на рокот од тој став да издаде потврда која ја заменува дозволата за извоз односно за увоз на стоки.

Надлежните сојузни органи на управата од став 1 на оваа точка при одлучувањето за барањето за издавање дозвола за извоз и увоз на стоки, ќе водат сметка за обврските што се преземени со меѓународни договори, за производството на определени стоки, посебно за производството наменето за извоз и за потребите на домашниот пазар, а за основните земјоделски и прехранбени производи на пазарот – и за материјалниот биланс на тие производи.

Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија оцени дека не би требало да издаде дозвола за извоз на основни земјоделски и прехранбени производи и покрај тоа

што барањето за издавање на дозвола за извоз е во согласност со материјалните биланси од ставот 3 на оваа точка, односно со меѓународните договори, ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет во рок од пет дена од денот на приемот на барањето за издавање на дозвола, заради одлучување за издавање на дозвола односно за донесување на акт за забрана или привремено ограничување на извозот.

Сојузниот извршен совет во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од став 4 на оваа точка ќе одлучи за издавање на дозвола, или ќе донесе акт за забрана или привремено ограничување на извозот на односните стоки.

На организациите на здружен труд на кои извозот им е забранет или ограничен им припаѓа правото на компензација за нивните договорени репродукциони потреби.

Со актот од став 5 на оваа точка Сојузниот извршен совет ќе обезбеди компензација со утврдување на правото на купување девизи на единствениот девизен пазар зависно од количината на стоките чиј извоз е забранет или ограничен и изворите на девизи за остварување на компензацијата и ќе ја утврди височината на таа компензација.

3. Дозволи за извоз на историски и уметнички дела издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган.

4. Дозволи за извоз на предмети на вооружување и воена опрема и на нивни делови издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Дозволи за увоз на предмети на вооружување и воена опрема и на нивни делови како и за увоз на опрема и репродукционен материјал што се потребни за производство на предмети на вооружување и воена опрема во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

5. Дозволи за извоз и увоз на опојни дроги издава Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, во согласност со одредбите на Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ“, број 27/83).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 21

19 јануари 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

СПИСОК

НА СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА

Реден број	Тарифен број	Наименување на стоките
1	12.07/6	Чушки од афион
2	12.07/10	Растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од дрвја, ибунови, шипови или од други растенија што главно се употребуваат во парфимеријата, во медицината или за производство на средства за уништување на инсекти, заштита на растенијата или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени или во прав, друго Ех Канабис Лист од растение кока

1	2	3
3	12.07/3в	Смоли, други Ех Канабис смола
4	13.03/1а	Растителни сокови од опиум
5	13.03/2а	Растителни екстракти од опиум
6	13.03/5а	Други опиуми во прав
7	17.01/1а	Шеќер суров, од репа
8	17.01/1б	Шеќер суров, од трска
9	17.01/2а-1	Шеќер рафиниран, од репа
10	17.01/2а-2	Шеќер рафиниран, од трска
11	17.01/2б	Шеќер рафиниран, ароматизиран и бојосан
12	17.01/2в	Шеќер рафиниран, кандиран
13	29.03/2б	Нитробензол
14	29.03/2в	Динитробензол
15	29.03/2д	Ди-и три-нитротолуол
16	29.04/6в	Ациклични алкохоли, нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: Друго, друго Ех Етилхлорвинол
17	29.21/1б-2	Динитроглицерин
18	29.21/1б-3	Естри на азотна киселина, други
19	29.22/2г	Ароматични моноамини, други Ех Амфетамин
20	29.22/7	Деривати
21	29.23/1б	Амино алкохоли, други Ех Алфа метадол Бета метадол Диметептанол
22	29.23/3	Амино алдехиди, кетони и хинони Ех Метадон и деривати
23	29.23/5г	Соли, други Ех Дименоксидиол
24	29.23/6	Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго Ех Декстпропоксибен Алфацетилметадол Бетацетилметадол Ацетилметадол Норациметадол STP(DOM) Фентермин
25	29.25/1в	Ациклични амиди, други Ех Мепробамат
26	29.25/2б-1	Барбитурати
27	29.25/2г	Циклични амиди, други Ех Амфетамин Етиналит Диапромид

1	2	3
28	29.26/1в	Имиди, други Ех Глутетимид
29	29.27/26	Соединенија со нитрилна функција: Други, друго Ех Метадон интермедијар
30	29.35/21j	Хетероциклични соединенија на нуклеинска киселина: Друго, друго Ех Алилпродин Алфампродин Алфампродин Анилеридин Бензетидин Бетампродин Бетампродин Безитрамид Клонитазен Декстроморамид Диетилтиамбутен Диметилтиамбутен Диоксафетил бутират Дифеноксилат Дипипанон DMNP Дифеноксин Етилметилтиамбутен Етонитазен Етоксеридин Фентанил Фуретидин Хидроксипетидин Кетобемидон Левометорфан Левоморамид Левофеназил-морфан Леворфанол Метазоцин Мазиндол Меклокалон Метакалон Метилфенидат Метилприлон Морамид-интермедиер Морфердин Норлеворфанол Норпипанон Парахексил Петидин Петидин (интермедиер А) Петидин (интермедиер В) Петидин (интермедиер С) Пенадоксон Пенампромид PCE RNP, RSPU Пентазоцин Феназоцин Фенциклидин Фендиметразин Фенмотразин Фенметразин Феноморфан Феноперидин Пиминодин

1	2	3
		Пипрадрол Пиритрамид Прохептазин Проперидин Рацеметорфан Рацеморамид Рацеморфан Суфентанил ТСП Трихексифенидил Тетрахидроканабинол-сите изомери Тримеперидин Тилидин
31	29.42/1a	Морфин
32	29.42/1б	Хероин
33	29.42/1в	Кодеин
34	29.42/1г	Тебаин
35	29.42/1д	Папаверин
36	29.42/1ф	Наркотин
37	29.42/1е	Други алкалоиди од групата опиум
38	29.42/3а	Кокаин и негови соли
39	29.42/3б	Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, естри и други деривати: Други, други Ех Метамфетамин
40	49.07/2	Хартија од вредност (акции, чековни книшки и др.)
41	49.07/3	Банкноти кои не претставуваат законско средство на плаќање во ниедна земја
42	49.07/4	Други хартии од вредност
43	72.01	Метални пари (освен златни)
44	87.08	Тенкови и други оклопни борбени возила, моторизирани, со вооружување или без вооружување и делови на таквите возила
45	89.01/1	Воени бродови од сите видови
46	89.04	Бродови, чамци и други пловила за режење
47	93.01	Ладно оружје, (на пример мечеви, сабји и бајонети и нивни делови) канин и ножници за ладно оружје
48	93.02	Револвери и пиштоли, огнени
49	93.03	Артилериско оружје, автоматски пушки, полуавтоматски пушки и друго воено огнено оружје и фрлачи (освен револвери и пиштоли)
50	93.06/1	Делови на воено оружје
51	93.07/2	Бомби, гранати, торпеда, мини, диригирано оружје, проектили и сличен воен материјал и нивни делови, муниција и нејзини делови, вклучувајќи и приготвени полнења (хуршуми и сачма, приготвени за муниција) друго
52	99.01	Фотографии, цртежи и пастели, изработени целосно со рака (освен индустриски цртежи кои се вклучуваат во тар. број 49.06 и занаетчиски производи сликани или украсени со рака)
53	99.02	Оригинални гравури, печатени слики и литографии
54	99.03	Оригинални скулптури и типови, од кој и да е материјал
55	99.06	Антиквитети (старини) стари преку 100 години

СПИСОК
НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА

Реден број	Тарифен број	Наименување на стоките
1	09.01/1a	Кафе сурово, во зрно
2	09.01/16	Кафе, непржено, лушпи и ципи од кафе, друго
3	09.01/2	Кафе пржено
4	12.07/6	Чушки од афион
5	12.07/10	Растенија и делови (вклучувајќи и семиња и плодови) од дрвја, цбунови, шипови или од други растенија, што главно се употребуваат во парфимеријата, во медицината или за производство на средства за уништување на инсекти, заштита на растенијата или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени или во прав: Друго Ех Канабис Лист од растение кока
6	13.02/3в	Смоли, други Ех Канабис смола
7	13.03/1a	Растителни сокови од опиум
8	13.03/2a	Растителни екстракти од опиум
9	13.03/5a	Опиум во прав
10	17.01/1a	Шеќер суров, од репа
11	17.01/16	Шеќер суров, од трска
12	17.01/2a-1	Шеќер рафиниран, од репа
13	17.01/2a-2	Шеќер рафиниран, од трска
14	17.01/26	Шеќер рафиниран, ароматизиран и бојосан
15	17.01/2в	Шеќер рафиниран, кандиран
16	18.01/1	Какао во зрно, сурово
17	18.01/2	Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено, друго
18	18.02/1	Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао, погачи
19	18.02/2	Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао, друго
20	18.03	Какаова паста (во грутки или во блокови), одмастена или неодмастена
21	18.04	Какаов путер (маст и масло)
22	18.05	Какао во прав, незасладено
23	29.03/26	Нитробензол
24	29.03/2в	Динитробензол
25	29.03/2д	Ди-и три-нитротолуол
26	29.04/6в	Ациклични алкохоли, нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: Друго, друго Ех Етхлорвинол
27	29.21/16-1	Нитроглицерин
28	29.21/16-2	Динитроглицерин
29	29.21/16-3	Естри на азотна киселина, други
30	29.22/2г	Ароматични моноамини, други Ех Амфетамин

1	2	3
31	29.22/7	Деривати
32	29.23/16	Амино алкохоли, други Ех Алфа метадол Бета метадол Димефептанол
33	29.23/3	Амино алдехиди, кетони и хинони Ех Метадон и деривати
34	29.23/5г	Соли, други Ех Дименоксадиол
35	29.23/6	Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции: Друго Ех Декстропропосифен Алфацетилметадол Бетацетилметадол Ацетилметадол Норацилметадол STP DOM Фентермин
36	29.25/1в	Ациклични амиди, други Ех Мепробамат
37	29.25/26-1	Барбитурати
38	29.25/2г	Циклични амиди, други Ех Амфетамин Етинаит Дианпромид
39	29.26/1в	Имиди, други Ех Глутетимид
40	29.27/26	Соединенија со нитрилна функција: Други, друго Ех Метадон интермедиер
41	29.35/2 л	Хетероциклични соединенија на нуклеинска киселина: Друго, друго Ех Алилпродин Алфамепродин Алфампродин Анилеридин Бензетидин Бетамепродин Бетампродин Безитрамид Клонитазен Декстроморамид Диетилтиамбутен Диметилтиамбутен Диоксафетил бутират Дифеноксилат Дипиланон DMHP Дифеноксин Етилметилтиамбутен Етонитазен Етоксеридин Фентанил Фуретидин Хидроксипетидин

1	2	3
		Кетобемидон Левометрофан Левоморамид Левофенацил-морфан Леворфанол Метазоцин Мазиндол Меклокалон Метакалон Метилфенидат Метилприлон Морамид-интермедиер Морфердин Норлеворфанол Норпибанон Парахексил Петидин Петидин (интермедиер А) Петидин (интермедиер В) Петидин (интермедиер С) Пенадоксон Пенампромид РСЕ РНР, РСРУ Пентазоцин Пеназоцин Пенциклидин Пендиметразин Пенметразин Пеноморфан Пеноперидин Пиминодин Пипрадрол Пиритрамид Прохептазин Проперидин Рацеметорфан Рацеморамид Рацеморфан Суфентанил ТСР Трихексифенидил Тетрахидроканабинол-сите изомери Тримеперидин Тилидин
42	29.42/1a	Морфин
43	29.42/1б	Хероин
44	29.42/1в	Кодеин
45	29.42/1г	Тебаин
46	29.42/1д	Папаверин
47	29.42/1г	Наркотин
48	29.42/1е	Други алкалоиди од групата опиуми
49	29.42/3a	Кокаин и негови соли
50	29.42/3б	Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, естри, естри и други деривати: Други, други Ех Метамфетамин
51	36.01/1	Бездимен барут
52	36.01/2a	Ловечки црн барут
53	36.01/1б	Рударски црн барут
54	36.01/2в	Друг црн барут
55	36.02/1	Приготвени експлозиви, освен барут, врз основа на амониум нитрат

1	2	3
56	36.02/2	Приготвени експлозивни, освен барут, врз база на хлорати и перхлорати
57	36.02/3	Приготвени експлозивни, освен барут, врз база на нитроглицерин
58	36.02/4a	Други приготвени експлозивни, освен барут, врз база на азотни естри
59	36.02/46	Други приготвени експлозивни, освен барут, други
60	36.04/1	Детонирачки штапини
61	36.04/2	Бавногоречки штапини
62	36.04/3	Каписли
63	36.04/4	Запалки
64	36.04/5	Детонатори
65	49.07/2	Хартии од вредност (акции, чековни книшки и др.)
66	49.07/3	Банкноти кои не претставуваат законско средство на плаќање во ниедна земја
67	49.07/4	Други хартии од вредност
68	72.01/1	Метални пари (освен златни)
69	87.08	Тенкови и други оклопни борбени возила, моторизирани, со вооружување или без вооружување и делови на таквите возила
70	88.02/2	Хеликоптери
71	88.02/3a	Авиони, со носивост до 600 kg
72	88.02/36	Авиони, со носивост преку 600 kg
73	88.02/4a	Авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта, чија тежина во неоптоварена состојба надминува 2000 kg, а не надминува 15.000 kg
74	88.02/46	Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба надминува 2000 kg, а не надминува 15.000 kg, други
75	88.02/5a	Авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта, чија тежина во неоптоварена состојба надминува 15.000kg
76	88.02/56	Други авиони чија тежина во неоптоварена состојба надминува 15.000 kg, други
77	89.01/1	Воени бродови од сите видови
78	93.01	Ладно оружје (на пример мечеви, сабји и бајонети) и нивни делови, кани и ножници за ладно оружје
79	93.02	Револвери и пиштоли, огнени
80	93.03	Артилериско оружје, автоматски пушки, полуавтоматски пушки и друго воено огнено оружје и фрлачи (освен револвери и пиштоли)
81	93.04/1a	Пушки, ловечки
82	93.04/16	Пушки, други
83	93.04/2	Старт – пиштоли
84	93.04/3	Друго огнено оружје, вклучувајќи и сигнални пиштоли, пиштоли и револвери за испукување само на маневарска муниција, пушки за исфрлање на харпуни и слично, друго
85	93.05/2	Воздушни пушки
86	93.05/3	Друго оружје, вклучувајќи и воздушни, опружни и слични пиштоли, карабини и пушки, друго
87	93.06/1	Делови на воено оружје
88	93.06/2	Делови на друго оружје
89	93.07/1	Муниција за спорт, лов или гаѓање и нејзини делови, вклучувајќи и куршуми и сачма
90	93.07/2	Бомби, гранати, торпеда, мини, диригирано оружје, проектили и сличен воен материјал, и нивни делови, муниција и нејзини делови, вклучувајќи и приготвени полнења (куршуми и сачма приготвени за муниција), друго

69.

Врз основа на член 26е став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ НА ОДДЕЛНИ ФОРМИ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ, ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА КОНТИГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ РАСПОРЕДЕНИ НА ТИЕ ФОРМИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АВАНСИ ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ТИЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за привремено распоредување на определени стоки на одделни форми при извозот и увозот, за начинот на утврдување и распределба на контингентите за извоз и увоз на стоки распоредени на тие форми и за утврдување на аванси за извозот и увозот на тие стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83) во Списокот на определени стоки што привремено се распоредуваат на одделни форми на извозот и увозот, кој е отпечатан кон таа одлука и е нејзин составен дел, по тар. број 79.01/2г се додаваат четири тарифни броја, и тоа:

Тарифен број	Наименување на стоките	Ф о р м а	
		извоз	увоз
1	2	3	4
07.05	Мешунест зеленчук во зрно сув, излупен или неизлупен, кршен или некршен 1) Грав: а) семе на боранија б) други	ЛБ ЛБ	Кк Кк
12.03	Семе, плодови и спори, за селекција: 5) Крмни растенија: а) детелини б) треви в) друго	ЛБ ЛБ ЛБ	Кк Кк Кк
21.06	Природни квасци (активни или неактивни); приготвени прашоци за печење: 1) Активни а) пиварски б) за месече в) други 2) Неактивни (исушени) 3) Приготвени прашоци за меиње	ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ	Кк Кк Кк Кк Кк
22.08	Етил алкохол и неутрални шпиритуси, неденатурирани со јачина од 80/148 или повеќе, денатуриран шпиритус (вклучувајќи го и етил алкохолот и неутралните шпиритуси) од која и да е јачина:		

1	2	3	4
1) Неденатурирани:			
а) синтетични		ЛБ	Кк
б) други		ЛБ	Кк
2) Денатурирани:			
а) синтетички		ЛБ	Кк
б) други		ЛБ	Кк

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 20
25 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

70.

Врз основа на член 4 од Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/82 и 65/83), на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, со претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

1. Во Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, која е составен дел на Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/82 и 47/83), во редниот број 39 по алинејата 1 се додаваат нови алинеи 2 до 7, кои гласат:

– Репетицио VHF 10, со антена и прибор 3 парч.
1,000.000
– Фиксни радиостаници VHF, со антени и прибор 11 парч.
641.243
– Рачни радиостаници, со прибор 140 парч.
9.021.981
– Главна радиоцентра, со прибор 1 парч.
1,000.000
– Портابل радиостаница, со прибор 39 парч.
604.684
– Аматерски радиостаници, 156 парч.
1,390.745”.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 22
2. февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р. Мија Шуковиќ, с. р.

71.

Врз основа на член 69г став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1984 година во поглед на нивната усогласеност со пропорциите на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и со заедничката девизна политика.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од делот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 162
23 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинић, с.р.

72.

Врз основа на член 69г од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, и 70/83) во соработка со Стопанската комора на Југославија, Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство донесува

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ

ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Со Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1984 година (во натамошниот текст: Единствените критериуми) се утврдуваат:

1) мерилата за пресметување на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд заради плаќање во странство, и тоа:

– во рамките на одделни или повеќе поврзани општи здруженија на Југославија или други форми на здружување или поврзување на ниво на Југославија;

– во рамките на формите на здружување и поврзување што претставуваат големи деловни и репродукциони целини на југословенското подрачје;

2) мерилата со кои организациите на здружен труд во рамките на формите на здружување и поврзување ќе се поттикнуваат кон остварување поголем обем на извозот и, поголем девизен прилив;

3) мерилата врз основа на кои на организациите на здружен труд им се утврдува поравното да купуваат девизи на единствениот девизен пазар во рамките на формите на здружување и поврзување од точка 1 на овој член.

Мерилата за пресметување на делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за општествено признатите репродукциони потреби се единствени за сите субјекти на кои се однесуваат Единствените критериуми.

Мерилата за купување на девизи на единствениот девизен пазар што им припаѓаат на организациите на здружен труд за општествено признатите репродукциони потреби се единствени за сите субјекти на здружување и поврзување од точка 1 на овој член.

Член 2

Единствените критериуми се применуваат на сите основни и други организации на здружен труд и заедници, како и на други општествени правни лица (во натамошниот текст: организации на здружен труд) во рамките на формите на здружување и поврзување во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот).

Делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за наменско производство за плаќање на увозот за потребите на производство на производи со посебна намена се утврдува со акт на надлежниот орган од член 69в став 5 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

На организациите на здружен труд за наменско производство за делот од девизниот прилив над делот на девизите утврдени со актот од став 2 на овој член и на организациите на здружен труд што во своите производствени капацитети, покрај наменско производство, вршат и дејност што нема карактер на наменско производство, делот на девизите за општествено признатите репродукциони потреби им се пресметува врз основа на Единствените критериуми.

II. Мерила за пресметување на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби за формите на здружување и поврзување

Член 3

Од делот на девизите утврдени за општествено признатите репродукциони потреби, организациите на здружен труд можат да плаќаат аванси за увоз на опрема и да го плаќаат увозот на резервни деловите за инвестиционо одржување во височина до 10% од така утврдените потреби.

Член 4

Мерила за пресметување на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби што им припаѓаат на организациите на здружен труд заради плаќање во странство за секоја форма на здружување и поврзување се:

1) односот на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити (долгорочни, среднорочни, краткорочни) и обврските по меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање во 1984 година, вклучувајќи ги и ненамирените обврски на 31 декември 1983 година, и извозот на стоки, приливот од услуги и другиот нестоковен прилив остварен во 1983 година во конвертибилни девизи, а најмногу до износот на втасаната обврска.

2) односот на остварениот увоз на стоки и услуги и другиот нестоковен одлив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, освен увозот на опрема според остварениот извоз на стоки, приливот од услуги и другиот нестоковен прилив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, како и според стапката на растежот на увозот и стапката на растежот на извозот утврдени во платниот биланс и во девизниот биланс на Југославија за 1984 година што изнесува 11%.

Организацијата на здружен труд што во 1982 и 1983 година здружила девизи врз основа на член 68 од Законот може увозот во тие години да го зголеми за износот на така здружените девизи под услов со организацијата на здружен труд која во тие години увезените стоки ги плаќала со така стекнатите девизи да склучи спогодба за тој износ да и се намали увозот.

Збирот на процентите што се пресметува врз основа на мерилата од став 1 на овој член го претставува вкупниот процент што им припаѓа на организациите на здружен труд за општествено признатите репродукциони потреби за секоја форма на здружување и поврзување.

Износот на девизите што организацијата на здружен труд го задржува за репродукциони потреби заради извршување на фиксните и гарантираните обврски што се репрограмираат, ако со тоа репрограмирање е согласна, таа организација може да го продаде преку овластената банка заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар.

Член 5

Податоци за вредноста на увозот и извозот на стоки, освен на увозот на опрема што се плаќа односно наплатува во конвертибилни девизи остварени во 1982 и 1983 година по одделни организации на здружен труд, ќе прибави Интересната заедница на Југославија за економски односи во странство (во натамошниот текст: Заедницата на Југославија) од Сојузната управа за царини.

Податоци за фиксните и гарантираните обврски на организациите на здружен труд и за обврските по меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање во 1984 година во конвертибилни девизи, ќе обезбедат организациите на здружен труд според прегледот од Прилогот бр. 1 на Единствените критериуми.

Податоци за вредноста на одливот и приливот на девизи по увозот и извозот на услуги, вклучувајќи и податоци за другиот нестоковен одлив и прилив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, ќе обезбедат организациите на здружен труд според прегледот од Прилогот бр. 2 на Единствените критериуми.

Заедницата на Југославија ќе прибави од Сојузната управа за царини податоци и ќе ги достави до Стопанската комора на Југославија до самоуправните интересни заедници на републиките и автономните покраини за економски односи со странство (во натамошниот текст: републиките и покраинските заедници). Организациите на здружен труд ќе ги достават податоците од прилозите бр. 1 и 2 до општите здруженија на Југославија или до другите носители на форми на здружување и поврзување, ако делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби се утврдува во рамките на големи деловни и репродукциони целини или на други форми на здружување и поврзување на ниво на Југославија.

Податоците од овој член се искажуваат во динари со пресметување во конвертибилни девизи според курсевите од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката (во натамошниот текст: Одлуката) - („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/83).

Ако податоците за извозот и увозот на стоки во 1982 и 1983 година добиени од Сојузната управа за царини отстапуваат од податоците за извршениот увоз и извоз со кои располага организацијата на здружен труд, на таа организација може, врз основа на примена изјава и приложена увозна и извозна документација да се коригира процентот утврден врз основа на мерилата од член 4 на Единствените критериуми.

Член 6

Во формите на здружување и поврзување во кои организациите на здружен труд како целина имаат утврдени увозни потреби а не извезуваат, делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби се пресметува во фиксен износ во височина на просечниот увоз на стоки (освен увозот на опрема) и услуги и на другиот одлив во конвертибилни девизи остварен во 1982 и 1983 година, зголемен за износот на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити и меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање во 1984 година.

Девизите за намените од став 1 на овој член се купуваат на единствениот девизен пазар.

Член 7

Организациите на здружен труд во форми на здружување и поврзување што според Единствената класификација на дејностите се распоредени во гранките: образование (1201), научно-истражувачка дејност (1202), култура, уметност, информација (1203), освен издавачката и новинско-издавачката дејност (12031) и кинематографијата (12036), физичката култура и спортот (1204), здравствена заштита (1301), општествената заштита на децата и младината и социјалната заштита (1302), здруженијата и организациите на здружен труд (1403), освен посебните стопански здруженија (14032), општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓани (1404), освен општествено-политичките организации (14041), како и организациите на здружен труд на малото стопанство организирани во рамките на општото здружение во републиката односно автономната покраина, го задржуваат делот од девизите што преостанува од остварениот девизен прилив на организацијата на здружен труд по издвојувањето за заеднички договорените потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година.

Член 8

Организацијата на здружен труд што је презема обврската за снабдување на домашниот пазар со производи од посебно значење за снабдување на населението задржува дел од девизите, односно има право на купување девизи на единствениот девизен пазар до нивото утврдено со општествен договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно сировини за нивно производство на единствениот југословенски пазар.

Член 9

Во рамките на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби, пресметан за секоја форма на здружување и поврзување, организациите на здружен труд, во рамките на таа форма на здружување и поврзување, со самоуправна спогодба го утврдуваат и распоредуваат делот од девизите врз одделни организации на здружен труд за нивните репродукциони потреби. При тоа се тргнува од потребата приоритетно да се обезбедува производство за извоз со што поголем степен на обработка и со што поголем девизен ефект.

Член 10

За организациите на здружен труд што во 1982 и 1983 година оствариле извоз, а во тие години не увезувале за организациите кои во тие години не оствариле извоз, а увезувале во тие години и во 1984 година остваруваат девизи, за ново основаните организации на здружен труд и за организациите на здружен труд со пробно производство како и за организациите на здружен труд што во 1982 и 1983 година ниту увезувале ниту извезувале, а во 1984 година остваруваат девизи, делог од девизите што го задржуваат за општествено признатите репродукциони потреби се пресметува во височина на процентот за задржување на делот од девизите утврден по издвојувањето на делот од девизите што за тие потреби го задржуваат сродни организации на здружен труд во односни форми на здружување и поврзување.

Член 11

Самоуправните спогодби од член 9 на Единствените критериуми што ги склучиле организациите на здружен труд во рамките на секоја форма на здружување и поврзување, се доставуваат до Заедницата на Југославија.

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, врз основа на доставените самоуправни спогодби од став 1 на овој член, утврдува дека делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за секоја форма на здружување и поврзување е пресметан во согласност со Единствените критериуми и дека распределбата на девизите врз одделни организации на здружен труд е извршена во рамките на делот од девизите што за општествено признатите репродукциони потреби им припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на одделна форма на здружување и поврзување како целина.

Член 12

На организациите на здружен труд што до 1 март 1984 година нема да склучат самоуправни спогодба од член 9 на Единствените критериуми, во рамките на Заедницата на Југославија делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби им се пресметува во височина од 50% од потребите што би ги имале врз основа на мерилата од чл. 4 и 6 на Единствените критериуми.

Член 13

Работите од член 10 став 3, член 11 ст. 2 и 6 и член 33 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизно работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83) ги извршува Извршниот одбор на заедницата на Југославија.

Ако организацијата на здружен труд не е задоволна со одлуката на Извршниот одбор, Собранието на Заедницата на Југославија ќе одлучува за поднесениот приговор во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

III. Мерила за поттикнување на остварувањето поголем девизен прилив

Член 14

Организациите на здружен труд што во определен период на 1984 година ќе остварат во однос на истиот период на 1983 година растеж на извозот поголем од 20% на конвертибилното подрачје и по тој основ прилив во конвертибилни девизи, така зголемениот девизен прилив, во рамките на формите на здружување и поврзување, по издвојувањето на делот од девизите за заеднички договорените потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година, го задржуваат и меѓусебно го распоредуваат со самоуправни спогодба.

Член 15

Заедницата на Југославија утврдува до 15-ти во наредниот месец за претходното тримесечје, односно по документација што ќе ја поднесе соодветната форма на здружување и поврзување, дали организациите на здружен труд во рамките на односната форма на здружување и поврзување оствариле поголем девизен прилив, во смисла на член 14 од Единствените критериуми.

Девизите што според основот од став 1 на овој член им припаѓаат, организациите на здружен труд можат да ги користат за сите плаќања спрема странство.

Член 16

При распоредувањето на делот од девизите утврден врз основа на чл. 14 и 15 од Единствените критериуми, организациите на здружен труд, во рамките на односната форма на здружување и поврзување, ќе тргнуваат од:

1) зголемувањето на производството на сировини и репродукционен материјал заради производство на стоки за извоз;

2) подобрувањето на техничката опременост во производството на стоки за извоз заради зголемување на конкурентната способност;

3) зголемувањето на обемот на производството наменето за супституција на увозот и подобро снабдување на домашниот пазар;

4) истражувањето заради подобрување на технологијата и организацијата во производството, како и заради истражување на пазарот.

IV. Мерила за утврдување на правото на купување девизи

Член 17

Организациите на здружен труд, во рамките на формите на здружување и поврзување, со самоуправни спогодба го утврдуваат правото да купуваат девизи на единствениот девизен пазар врз основа на мерилата од Единствените критериуми.

Во самоуправната спогодба од член 9 на Единствените критериуми се искажува вкупниот обем на правата на купување девизи на единствениот девизен пазар за односната форма на здружување и поврзување по организациите на здружен труд.

Вкупните права на купување девизи на единствениот девизен пазар на сите организации на здружен труд кои се членки на една форма на здружување и поврзување, што се утврдуваат со самоуправни спогодба, мораат да бидат во рамките на износот на девизите што на организациите на здружен труд во таа форма на здружување и поврзување им припаѓаат за општествено признатите репродукциони потреби пресметани врз основа на Единствените критериуми, намалени за делот од девизите што од остварениот девизен прилив го задржува организацијата на здружен труд.

Член 18

Право на купување девизи на единствениот девизен пазар, врз основа на Единствените критериуми, имаат организациите на здружен труд:

1) кои со делот од девизите што им преостанува по издвојувањето за заеднички договорените потреби не можат да ги намират општествено признатите репродукциони потреби утврдени со самоуправната спогодба од член 9 на Единствните критериуми;

2) чиј придонес во извозот не може да се утврди или не е доволен за намирување на увозните потреби;

3) кои имаат утврдени увозни потреби, а не учествуваат во извозот;

4) кои се носители на обврските за извршени услуги за превоз на домашни патници и ПТТ услуги што ги презеле странски лица.

Член 19

Правото на купување девизи на единствениот девизен пазар се утврдува со самоуправна спогодба на организациите на здружен труд во рамките на формата на здружување и поврзување, врз основа на следните мерила:

1) во височина на делот од девизите што недостига за намирување на општествено признатите репродукциони потреби на организацијата на здружен труд од член 18 точ. 1 и 4 на Единствните критериуми;

2) во височина на утврдената разлика помеѓу вредностите на увозот и извозот и на другите одливи и приливи на девизи остварени за организациите на здружен труд од член 18 точка 2 на Единствните критериуми, зголемена за износот на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити.

3) во височина на утврдениот увоз и друг одлив на девизи во 1982 и 1983 година за организациите на здружен труд од член 18 точка 3 на Единствните критериуми, зголемени за износот на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити.

Правото на купување девизи, утврдено врз основа на мерилата од став 1 на овој член, се реализира тримесечно сразмерно со обемот на девизите на единствениот девизен пазар, а согласно со остварувањето на девизниот прилив утврден во Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1984 година.

Член 20

Текстот на овој член е даден во Анексот на Единствните критериуми, кој се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ – Доверливо гласило.

V. Основи за пошироко поврзување на организациите на здружен труд

Член 21

Организациите на здружен труд што со производствена, финансиска и друга економска соработа се поврзани во производството и прометот на стоки и услуги за извоз, со самоуправна спогодба врз основа на член 67 од Законот, ги утврдуваат и мерилата за распоредување на остварениот девизен прилив од тоа работење.

Минималните елементи на актите од став 1 на овој член врз кои се засноваат односите утврдени со тие акти, ги сочинуваат:

1) договорените меѓусебни испораки на стоки и услуги во поглед на количината, квалитетот, роковите за испорака односно извршување на услугите;

2) заеднички договорените цени;

3) учеството во заедничките ризици;

4) заедничките елементи на плановите;

5) основите и мерилата за распоредување на заедничкиот девизен прилив.

Организациите на здружен труд се должни склучените самоуправни спогодби и други акти од чл. 67 и 68 на Законот да им ги достават на банките овластени за работи со странство и на банките овластени за девизни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки) кај кои односите организации на здружен труд имаат свои девизни сметки.

Организациите на здружен труд се должни на републичките и покраинските заедници да им ги достават, заради евидентирање, склучените самоуправни спогодби и други општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со тоа што тие заедници се должни збирните извештаи да ги достават на Заедницата на Југославија.

Член 22

Организациите на здружен труд што ги склучуваат самоуправните спогодби од член 21 на Единствните критериуми, како и самоуправните спогодби заради заедничко производство за извоз, своето учество во остварените девизи го утврдуваат врз основа на следните објективизирани мерила:

1) учество на одделни фази на производството во вредноста на производот;

2) учество на увозната супстанција во одделни фази на производството во вкупната вредност на увозната супстанција содржана во вредноста на производите што се извезуваат;

3) други мерила за кои ќе се договараат учесниците на спогодбата.

Организациите на здружен труд ги склучуваат самоуправните спогодби од член 21 на Единствните критериуми врз основа на заедничките основи и мерила, што ги прифатиле во самоуправните спогодби со други организации на здружен труд со кои непосредно производствено, работно и деловно се поврзани.

Член 23

Делот од девизниот прилив што им припаѓа на организациите на здружен труд според член 67 од Законот, овластените банки автоматски го распоредуваат во корист на девизната сметка на организациите на здружен труд што учествувале во неговото остварување.

Член 24

Остварените и стекнатите девизи со кои располагаат според Единствните критериуми, организациите на здружен труд можат да ги здружуваат во согласност со член 68 од Законот и со нив да располагаат на начинот и под условите што се утврдени со Законот.

Здружувањето на девизите од став 1 на овој член се спроведува со пренесување на остварените девизи врз сметките што во овластените банки ги имаат организациите на здружен труд.

Член 25

За намените од член 21 став 3 и од чл. 23 и 24 на Единствните критериуми овластените банки се должни месечни извештаи за извршениот девизен прилив и одлив според самоуправните спогодби и други акти од чл. 67 и 68 на Законот да им достават на републичките и покраинските заедници.

VI. Посебни одредби**Член 26 ***

Организациите на здружен труд под услови и на начин регулирани со посебни прописи и одлуки на надлежните органи, увозот на стоки го плаќаат врз основа на:

- 1) договор за долгорочна производствена кооперација со странски лица;
- 2) увоз заради извоз;
- 3) договор за заедничко вложување на странски лица во домашна организација на здружен труд;
- 4) компензациони работи;
- 5) саемски компензациони работи;
- 6) работи на малограничен промет со определени земји;
- 7) работите од член 109 на Законот.

Член 27

Заедницата на Југославија и републиките и покраинските заедници се должни да го следат применувањето на Единствените критериуми, да укажуваат на проблемите во нивната примена и да преземаат соодветни мерки.

Ако Собранието на Заедницата на Југославија утврди дека со применувањето на Единствените критериуми не се обезбедува извршување на пропорциите на платниот и на девизниот биланс на Југославија, ќе презема додатни мерки од својата надлежност заради остварување на пропорциите утврдени во платниот и во девизниот биланс на Југославија. Истовремено, за тоа ќе ги извести Сојузниот извршен совет, општите здруженија и Стопанската комора на Југославија и ќе поведе постапка за измена и дополнување на Единствените критериуми, по постапката и на начинот што се предвидени за нивното донесување.

Член 28

Делот од девизите што на организацијата на здружен труд и припаѓа врз основа на самоуправната спогодба од член 9 на Единствените критериуми и склучениот договор за кредит за увоз, се основа за давање потврда за обезбедување девизи за плаќање на увозот и за поднесување пријава за склучен договор за увоз.

Организациите на здружен труд можат да склучуваат договори за странски кредити до нивото утврдено со Одлуката за платниот биланс на Југославија за 1984 година, на начинот и под условите што се утврдени со Единствените критериуми од член 141 на Законот.

Врз основа на средствата што се користат од кредит, делот од девизите утврден за намените од член 3 и член 14 на Единствените критериуми се основ за поднесување пријава за склучен договор за увоз на опрема и за плаќање на аванс за увоз на опрема.

VII. Преодни одредби**Член 29**

Неискористените права на организациите на здружен труд за купување девизи на единствениот девизен пазар се гаснат на 31 декември 1983 година.

Член 30.

Неискористениот дел од девизите што организацијата на здружен труд го задржала во 1983 година врз основа на мерилата од Единствените критериуми за таа година, може да се користи и во 1984 година.

Член 31

До 1 март 1984 година, организациите на здружен труд што остваруваат девизи можат од девизниот прилив остварен во јануари и февруари 1984 година да задржат,

како аванс, дел од девизите заради задоволување на општествено признатите репродукциони потреби, и тоа во височина на процентот за задржување на делот од девизите утврден за односната организација на здружен труд за 1983 година.

Член 32

Правото на купување девизи на единствениот девизен пазар за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд се утврдува како аванс за јануари и февруари 1984 година во височина на една шестина од износот на кој има право за купување девизи на единствениот девизен пазар утврдено за односната организација на здружен труд за 1983 година.

Износот на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби, утврден како аванс врз основа на член 31 и член 32 став 1 на Единствените критериуми е содржан во делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби што ќе се утврдат со примена на мерилата од Единствените критериуми за 1984 година.

VIII. Завршни одредби**Член 33**

Ако организацијата на здружен труд или друга форма на здружување и поврзување ја менува формата на организирање од член 1 на Единствените критериуми, должна е да поведе постапка за измена на самоуправната спогодба склучена во рамките на формата на здружување и поврзување на која таа организација на здружен труд или друга форма на здружување и поврзување и припаѓа, како и самоуправната спогодба на друга форма на која ќе и пристапи организацијата на здружен труд ако пристапува кон друга форма од член 1 став 1 точка 1 на Единствените критериуми.

Член 34

Толкување на одредбите од Единствените критериуми дава Собранието на Заедницата на Југославија, во соработка со Стопанската комора на Југославија.

Член 35

Упатство за применување на Единствените критериуми донесува Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Член 36

Единствените критериуми се применуваат во 1984 година.

Член 37

Единствените критериуми влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 84/1-06
13 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Интересната заедница за
економски односи со
странство,
Веселин Бабиќ, с. р.

Прилог бр. 1

ПРЕГЛЕД

НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ И НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ ПО МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ШТО ВТАСУВААТ ВО 1984 ГОДИНА, КАКО И НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ОБВРСКИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА И НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ВО 1983 ГОДИНА

(во динари ×)

А. ОБВРСКИ (назив и седиште на организацијата на здружен труд) (во динари ×)

Вид на обврската	Обврски во 1984	Ненамирени обврски на 31 декември 1983 година	Вкупно
1	2	3	4 (2+3)

I. КРЕДИТНИ ОБВРСКИ

1. Обврски по договори за кредити што ги склучила ООЗТ со гаранција од овластената банка
2. Обврски по договори за кредити што ги склучила овластената банка за сметка на ОЗТ
3. Обврски по договори за кредити што ги склучиле ОЗТ, без гаранции од овластените банки
4. _____

II. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ

1. (назив на конвенцијата)
 2. (назив на конвенцијата)
- Вкупно: II

ВКУПНО ОБВРСКИ (I+II):

Б. ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ОД УСЛУГИ И ДРУГ НЕСТОКОВЕН ПРИЛИВ ОСТВАРЕН ВО 1983 ГОДИНА

Во _____, _____ 1984 година

(место за потпис на овластеното лице и за печат на ООЗТ)

(заверува овластената банка, потпис и печат)

×) Пресметка според курсот од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметувањена царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83)

Прилог бр. 2

ПРЕГЛЕД

НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА УСЛУГИ И НА ДРУГИОТ НЕСТОКОВЕН ПРИЛИВ И ОДЛИВ ОСТВАРЕНИ ВО 1982 И 1983 ГОДИНА

(во динари ×)

Година	Вредност на увозот на услуги (одлив) и на другиот нестоковен одлив	Вредност на извозот на услуги (прилив) и на другиот нестоковен прилив
1	2	3
1982 год.	_____	_____
1983 год.	_____	_____
ВКУПНО:	_____	_____

Во _____, _____ 1984 година

(потпис на овластеното лице и печат на ОЗТ)

×) Пресметка според курсот од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметувањена царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83)

73.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за девизно-то работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) во соработка со републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство и со согласност од Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, утврдува

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА****I. Уводни одредби****Член 1**

Основните и другите организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници во областа на материјалното производство и банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: домашните лица) можат да се задолжуваат во странство, односно можат да одобруваат кредити во странство врз основа на овие единствени критериуми.

Член 2

Задолжувањето во странство, односно одобрувањето на кредити во странство што го вршат Народната банка на Југославија, општествено-политичките заедници и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена се регулира, согласно со Законот за девизно-то работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), со посебен закон, односно со посебна одлука донесена врз основа на закон.

Со закон, односно со одлука донесена врз основа на закон од став 1 на овој член се утврдуваат изворите на средства за извршување на обврските што произлегуваат од тие кредитни работи.

Член 3

При утврдувањето на овие единствени критериуми се тргнува од обемот на користењето на странски кредити утврден со проекцијата на платниот биланс и со проекцијата на девизниот биланс на Југославија, а кој претставува горна граница до која ќе користат кредити сите субјекти на кредитни односи во земјата, како и од нивото на кредитно-гаранцискиот потенцијал на банките овластени за работи со странство утврден со посебен акт на Сојузниот извршен совет.

II. Задолжување во странство**Член 4**

Приоритет во задолжувањето во странство, согласно со член 27 од Законот, му се дава на увозот со кој се остварува поголем вкупен девизен прилив од конвертибилното валутно подрачје, се обезбедува неопходна ликвидност во меѓународните плаќања и се овозможува остварување на проекцијата на платниот биланс и на проекцијата на девизниот биланс на Југославија.

Член 5

Домашни лица можат да се задолжуваат во странство дури по намиравањето на втасаните обврски спрема странство и под услов да можат да обезбедат отплата на тие кредити на начинот предвиден во чл. 12 и 13 од овие единствени критериуми.

Член 6

Домашни лица можат да земаат кредити во странство за увоз на сировини, репродукционен материјал и резервни делови за тековно одржување, под услов сировините, репродукциониот материјал и резервните делови за тековно одржување да ги користат за:

- 1) производство на стоки и услуги за извоз на конвертибилното валутно подрачје;
- 2) рационална супституција на увозот;
- 3) потреби од пошироко општествено значење, утврдени со соодветен општествен договор на ниво на земјата.

Член 7

Домашни лица можат да земаат кредити во странство за опрема и услуги во согласност со прописите за увоз на опрема во 1984 година, под услов опремата првенствено да се користи за:

- 1) довршување на објекти што се во завршна фаза на изградба, со кои се зголемува производството за извоз на конвертибилното подрачје или рационално се супституира увозот;
- 2) замена на опрема уништена поради дејство на елементарни непогоди (земјотрес, поплава, пожар) и хаварии на бродови и авиони;
- 3) потребите за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово;
- 4) изградба на нови капацитети чие производство претежно ќе биде претежно насочено на извоз на конвертибилното подрачје и на остварување позитивен девизен ефект;
- 5) увоз на резервни делови за инвестициони одржувања.

Во рамките на одредбите од став 1 на овој член, предност ќе има увозот на кредит со кој се остварува поголемо девизен ефект и се овозможува поголема искористеност на домашните извори на сировини.

Пред склучувањето на договор за кредит за увоз на опрема домашното лице е должно да состави елаборат според меѓународно призната метода за рентабилитетот на проектот и за можностите на пласман на производите на странскиот пазар. Банката овластена за работење со странство преку која се остварува задолжувањето во странство е должна да го провери елаборатот и да даде оцена за елаборатот.

Член 8

Покрај условите од член 7 на овие единствени критериуми, организациите на здружен труд што остваруваат извоз на конвертибилното подрачје од најмалку 1/3 од сопственото годишно производство, можат да земаат кредити во странство за увоз на посетна опрема заради отстранување на тесни грла во производството, минимална технолошка модернизација и реконструкција или замена на резервни делови, под услов вредноста на опремата што се има намера да се увезе на кредит во годишен износ да не го преминува износот од 10% од вредноста на нејзиниот сопствен и заеднички извоз на конвертибилното подрачје остварен во претходната година.

Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно на автономната покраина со своја изјава потврдува дека се исполнети условите од став 1 на овој член.

Член 9

Врз основа на член 7 став 1 точ. 1 и 4 од овие единствени критериуми договори за нови кредити можат да склучуваат домашни лица кои:

- 1) донесле план за развој за периодот од 1981 до 1985 година, во кој се предвидени изградба, проширување, модернизација или замена на капацитетите или на дел од капацитетите за кој се бара увоз на опрема на кредит;

2) го усогласиле планот за економски односи со странство за 1984 година во самоуправната интересна заедница за економски односи со странство односно во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во рамките на кој е искажана потребата од увоз на опрема на кредит која се бара.

Член 10

Домашните лица можат да увезуваат бродови и авиони на хипотекарен кредит, под услов со нивното користење да се остварува него девизен прилив доволен за отплата на кредитот. Авансните и другите тековни плаќања мораат да се движат во рамките на износот наменет за увозот на опрема според проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија.

Член 11

Во странство можат да се задолжуваат, во согласност со член 27 од Законот, домашни лица под услов банката овластена за работи со странство да ја утврди нивната динарска и девизна способност за враќање на кредитот и извршувањето на обврските по кредитот да се обезбедува со кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката овластена за работи со странство.

Ке се смета дека домашно лице девизно е способно, во смисла на став 1 од овој член, ако банката овластена за работи со странство утврди дека неговите обврски во поглед на отплатата на постојните кредити во странство и по предвиденото земање на нови кредити во странство во секоја одделна година не се поголеми од 70% од конвертибилниот девизен прилив со кој тоа располага според единствени критериуми од член 69а на Законот.

Домашни лица кои не остваруваат девизи или недоволно остваруваат девизи можат да се задолжуваат во странство, под условите од овие единствени критериуми, само ако со заинтересираните домашни лица кои девизно се способни во смисла на став 2 од овој член претходно склучиле самоуправна спогодба според член 68 од Законот со кој се утврдуваат изворите на средствата за отплата на кредитот или ако имаат обезбедени девизи за отплата на кредитот според член 69д од Законот.

Член 12

Банката овластена за работи со странство издава потврда дека основната или друга организација на здружен труд или самоуправната интересна заедница во областа на материјалното производство ги исполнува условите од член 10 на овие единствени критериуми, односно дека за отплата на кредитот за кој има намера да склучи договор располага со девизи:

1) според член 69а од Законот;

2) врз основа на склучена самоуправна спогодба според член 68 од Законот и овластување од организацијата на здружен труд што здружува девизи според член 68 од Законот, со кое ја овластува банката кај која има девизна сметка до намирувањето на обврските по тоа овластување да ги употреби сите девизни приливи со кои располага според член 69а од Законот;

3) врз основа на потврда од самоуправната интересна заедница за економски односи со странство во република односно автономната покраина дека средствата за отплата ќе бидат обезбедени со здружени девизи според член 69д од Законот, ако отплатата на кредитот не втасува во тековната година.

Потврдата од став 1 на овој член е составен дел на документацијата што се поднесува до Народната банка на Југославија заради добивање согласност за регистрација на кредитната работа.

Член 13

Домашни лица можат порано склучените договори за странски кредити да ги заменат со нови договори за кредити под поповолни услови (рефинансирање) и да ги подобрат условите од договорот за склучени странски кредити кај истиот кредитор (репрограмирање).

Рефинансирањето и репрограмирањето од став 1 на овој член домашните лица го вршат и усогласуваат во рамките на Здружението на банките на Југославија, водејќи сметка за височината на обврските што втасуваат во наредните години и за височината на новите кредити за кои постои намера да се склучат договори.

Член 14

Домашните лица можат да склучуваат договори за кредити кај Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка, ЕУРОФИМА и Фондот за реинтеграција, и тоа првенствено за следните намени:

- 1) за структурно приспособување;
- 2) за увоз на сировини за вештачки ѓубрива, на заштитни средства и на семиња;
- 3) за развој на рудниците за јаглен и метали;
- 4) за испитување и истражување на нафта и гас;
- 5) за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија и за истражување и експлоатација на енергетски сировини;
- 6) за изградба и модернизација на железничките пруги и за набавка на шински возила;
- 7) за изградба и реконструкција на магистрални патишта;
- 8) за развој на земјоделството, шумарството, водостопанството и малото стопанство;
- 9) за производство што е наменето за извоз на конвертибилниот пазар или за извоз што го насочува кредитот.

За проектите за изградба на приоритетни објекти во чие финансирање учествуваат Меѓународната банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка можат да се обезбедат дополнителни средства со кофинансирање на меѓународниот пазар на капитал во смисла на одредбата од член 7 на овие единствени критериуми.

Финансиските кредити кај Фондот за реинтеграција и кај националните развојни финансиски институции може да ги користи Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграционите подрачја на СФРЈ, заради финансирање на зголемувањето на вработеноста и вработување на повратниците од работа од странство.

III. Одобрување на кредити во странство

Член 15

Домашните лица при одобрувањето на кредити во странство тргнуваат од:

- 1) унапредувањето на надворешнотоговската размена и на други форми на економска соработка со странство, со настојување да се зголеми извозот на стоки и услуги на конвертибилното подрачје;
- 2) јакнењето на конкурентската способност и поупешното настапување на југословенското стопанство на меѓународниот пазар;
- 3) подобрувањето на условите за извоз на стоки и услуги, со кое се зголемува девизниот прилив и трансферот на технологија, знаење и проектирање;
- 4) подобрувањето на условите за пласман на домашна опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство.

Член 16

Домашни лица можат да даваат во странство доимпорчни, среднорочни и краткорочни комерцијални, стоковни и финансиски кредити за унапредување на извозот на стоки и услуги, а првенствено за извоз на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство, за извршување на истражни работи и за изработка на студии и проекти.

Член 17

Домашните лица при одобрувањето на кредити во странство ќе обезбедат наплата на побарувањето по дадениот кредит.

IV. Посебни одредби

Член 18

Основните и другите организации на здружен труд и самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство се задолжуваат во странство и одобруваат кредити во странство преку банките овластени за работи со странство.

Во спроведувањето на политиката на кредитни односи со странство, посебни обврски и одговорности имаат банките овластени за работи со странство, како основни координатори во остварувањето на задолжувањето во странство, што го вршат основните и другите организации на здружен труд и самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство. Во спроведувањето на улогата на координатор во остварувањето на задолжувањето во странство и на давањето кредити во странство банките овластени за работи со странство можат да ја обединат кредитната побарувачка односно понудата на основните и другите организации на здружен труд и на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство и, заедно со другите банки, конзорцијално да настапуваат во странство, за што со тие банки се договараат во Здружението на банките на Југославија.

Член 19

Основните и другите организации на здружен труд и самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство доставуваат до банката овластена за работи со странство кредитен налог во писмена форма со кој се изразува намерата за склучување на договор за кредитна работа со странство.

Банката овластена за работи со странство го разгледува кредитниот налог и ако утврди дека се исполнети условите од овие единствени критериуми, дава потврда од член 12 став 1 на овие единствени критериуми, а во рамките на обемот на сопствениот утврден кредитно-гаранциски потенцијал. Ако е во прашање кредитен налог за увоз на опрема, банката овластена за работи со странство е должна да изврши проверка во смисла на член 7 став 3 од овие единствени критериуми.

Банката овластена за работи со странство за сметка на основната и друга организација на здружен труд или самоуправна интересна заедница во областа на материјалното производство, преку народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, поднесува до Народната банка на Југославија кредитен налог со документацијата од став 2 на овој член заради давање согласност за склучување договор за кредитна работа.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина врши увид во кредитното барање и во поднесената документација кои, заедно со свое мислење за кредитното барање, ги доставува до Народната банка на Југославија заради давање согласност за регистрација на кредитната работа.

Член 20

Овие единствени критериуми се применуваат во 1984 година.

Член 21

Овие единствени критериуми влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 94/1-06
2 февруари 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на
интересната заедница на
Југославија за економски
односи со странство,
Веселин Бабиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 10 СТАВ 1 ОД НАРЕДБАТА ЗА ИСПРАВИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОРААТ ДА ГИ ПОДНЕСАТ ЗАРАДИ ДЕВИЗНА КОНТРОЛА ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТИЕ ИСПРАВИ

1. Со предлогот на овластениот предлагач на Работната организација „Југоминерал“ Експорт-импорт, од Загреб, поведена е постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на точка 10 став 1 од Наредбата за исправите што организациите на здружен труд и другите домашни правни лица мораат да ги поднесат заради девизна контрола до народните банки на републиките и до народните банки на автономните покраини и за роковите за поднесување на тие исправи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77 и 68/78). Според мислењето на предлагачот, со оспорената одредба спроведувањето на договорот се врзува за чинот на евидентирање во Стопанската комора на Југославија. Бидејќи рокот за давање договор на евиденција е 30 дена, а рокот за евидентирање во Стопанската комора на Југославија е 60 дена, со Наредбата се одлага, за околу 3 месеци, извршувањето на договорот и постигнувањето на очекуваните економски ефекти од договорот, што не е во согласност со уставот и законот.

2. Со оспорената одредба на точка 10 став 1 од Наредбата е пропишано:

„Организациите поднесуваат еден примерок од заверениот превод на договорот склучен со странска фирма за преземање и доверување на застапништво, за држење консигнационен склад и за вршење услуги на сервисирање, во рок од 30 дена од денот кога договорот го евидентирала Стопанската комора на Југославија, односно од денот кога договорот е објавен во „Гласник“ на Стопанската комора на Југославија, согласно на член 37 од Уредбата за работите на застапување на странски фирми во Југославија во областа на прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/78).“

3. Во одговор на предлогот од овластениот предлагач, Сојузниот секретаријат за финансии, како донесувач на оспорениот акт, наведе дека со оспорената одредба не се влегува во материјата на извршувањето на со договорот преземените обврски, ниту се пропишуваат роковите за влегување во сила на договорот за работи на застапување, туку само роковите за доставување на договорот до Стопанската комора на Југославија на евидентирање и до народните банки на републиките и покраините заради девизна контрола.

Според мислењето на Стопанската комора на Југославија, чинот на евидентирање на договорот во Стопанската комора на Југославија не го одлага извршувањето на договорот за времето што е пропишано во оспорената одредба на точка 10 став 1 од Наредбата.

Народната банка на Југославија и Народната банка на Хрватска писмено го известил Судот дека во постапката на девизна контрола го прифаќаат само оној договор, како правно исправен документ, што е евидентиран кај Стопанската комора на Југославија. Народните банки не дозволуваат девизни исплати по склучен договор за застапување на странска фирма пред договорот да се евидентира во Стопанската комора на Југославија. Меѓутоа, контрола на девизните уплати во корист на држателите на консигнационен склад, или застапништво, народните банки не вршат непосредно, зашто тие уплати се вршат преку деловните банки.

4. Наредбата, чија одредба се оспорува, ја донесе сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, на предлог од Народната банка на Југославија. Наредбата е донесена врз основа на член 200 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77), со кој е пропишано дека сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, а на предлог од Народната банка на Југославија, пропишува кои исправи и во кој рок мораат да ѝ се поднесат на народната банка на републиката и на народната банка на автономната покраина заради девизна контрола. Врз основа на такво овластување, сојузниот секретар за финансии ја донесе наведената наредба и определи дека заверен превод на договорот мора да се поднесе до народната банка, заради девизна контрола, во рок од 30 дена од денот кога договорот го евидентирала Стопанската комора на Југославија.

Обврската за доставување на договорот до Стопанската комора на Југославија на евидентирање не е пропишана со наведената наредба, туку со Уредбата за работи на застапување на странски фирми, што је донесе Сојузниот извршен совет врз основа на член 65 став 9 од Законот за прометот на стоки и услуги со стванство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77). Со оваа уредба е пропишана обврска за организациите на здружен труд, договорите за работите на застапување, работите на држење консигнационен склад и работите на вршење сервисни услуги, склучени со страна фирма, да ги достават до Стопанската комора на Југославија во рок од 30 дена од денот на нивното потпишување, заради евидентирање.

Поради тоа, по оценка на Уставниот суд на Југославија, оспорената одредба на Наредбата е во согласност со Законот и со Уставот на СФРЈ, зашто определувањето на должината на роковите е прашање на целесообразност, а не уставно и законско прашање.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 22 декември 1983 година, донесе, едногласно,

О д л у к а

Се одбива предлогот на овластениот предлагач на Работната организација „Југоминерал” Експорт-импорт, од Загреб, да се утврди дека одредбата на член 10 став 1 од Наредбата за исправите што организациите на здружен

труд и другите домашни правни лица мораат да ги поднесат заради девизна контрола до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, и за роковите за поднесување на тие исправи, не е согласна со Уставот и со законот.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Милосав Стиновиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 69
22 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТИ РАБОТИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУТОТ „МИХАИЛО ПУПИН” ВО БЕЛГРАД ОД 16 ЈАНУАРИ 1979 ГОДИНА

1. Со оспорената одредба на член 25 од Правилникот е пропишано дека за секоја година работен стаж, остварен во Институтот „Михаило Пупин”, работникот добива 4 бода, а за секоја година работен стаж остварен надвор од Институтот „Михаило Пупин”, работникот добива 3 бода.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на член 25 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 септември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

Се укинува член 25 од Правилникот за распределба на станови и кредити за станбена изградба и адаптација во Работната заедница за општи работи на Работната организација на Институтот „Михаило Пупин” во Белград од 16 јануари 1979 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службени лист на СФРЈ” и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт.

3. Причините за ваквата одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ” бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиновиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 4/81
21 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

По извршното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83 се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

Во Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија, во точка 3 Политика на увозот, во став 15 алинеја 5 наместо зборот: „увозот“ треба да стои зборот: „извозот“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 8 февруари 1984 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК

I

Се отповикува

д-р Видо Кнежевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ирак.

II

Се назначува

Џевад Муџезиновиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ирак.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

2. јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ.
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Арнаутовиќ Химзе Џемал, Гризељ Томе Стјепан, Спречкић Мије Илија;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ѓенановиќ Мехмеда Исмет, Реџеповиќ Сабрије Теуфик;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Џрновчић Бошка Неђо, Ђурковић Васе Мићо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Илије Слободан, Ђелица Драге Мирко, Џрногорац Ристе Недељко, Даутбашић Ибрахима Асим, Делић Хусеина Хашим, Гаговић Симата Митар, Гргић Марка Никола, Хасибовић Османа Емин, Кахримановић Османа Абдулах, Кљенак Луке д-р Лука, Криалић Шахбаза Алмас, Куханец Антона Јосип, Максимовић Милоша Борислав, Мијатовић Алексе Милош, Обрадовић Влајка Радомир, Рејзовић Ибрахима Хусеин, Шкипина Перка Слободан, Татић Ристе Сретко, Велетић Обрада Митар;

– за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Недић-Стевановић Станка Даринка, Нешковић Тодора Душан, Соче Јуре Бруно, Стевић Ђоке Бошко, Тргић Јефта Саво;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бешлија Хасана Емир, Делић Хамдије Бориша, Девид-Ристић Петар Мирјана, Филиповић Максима Бранко,

Хршум Данила Раде, Ивановић Јуре Владо, Рогановић Јанка Ненад, Роснић Станка Милан, Вукашиновић Бранка Војислав;

Од СР Хрватска

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Модли Чедомира Душко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђурковић Божа Љубоја, Јелић Ивана Мартин, Карановић Милана Петар, Матоковић Винка Винко, Обрадовић Николе Никола, Опсеница Дмитар Владо, Сабо Степана Стјепан, Станић Луке Милоје, Шоштаровић Стјепана Павле, Вукадиновић Остоје Драган;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алујевић Пашка Дадилел, Бабић Ивица Звонимир, Бего Јеролим Радослав, Бјеговић-Муждека Стеве Љубица, Бобић Илија Богдан, Бришки Антона Вилм, Буишац Тодора Божо, Ѓупурдија Миле Роса, Делџи Миливоја Иван, Дијановић Томо Чедомир, Галовец Томе Рудолф, Граовац Јосипа Митар, Гвоздић Стево Милош, Хаџибадић Мустафе Абдурезак, Јовановић Десимира Илија, Јозек Јосипа Славко, Крижан Луке Душан, Лапчић Љубе Петар, Лончар Раде Милан, Марас-Вишковић Антона Марија, Миљевић Дмитар Бранко, Миоч Ивана Драго, Момир Николе Светозар, Мргић Миле Никола, Мудринић Милоша Ђуро, Ореб Кузме Марко, Петровић Ђуре Милан, Петровића Лазе Миланко, Преглед Ивана Иван, Прибић Стевана Милан, Радошевић Јосипа Александар, Рађеновић Бошко Ђура, Рајлић Алексе Лазо, Ресановић Младена Бранко, Слијепчевић Николе Васиљ, Судар Миладина Миладин, Терлевић Луце Јуре, Вујановић Николе Богдан, Вуксановић Петра Шиме, Зовић-Танковић Антона Невина, Жанетих Птра Иван;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајдук Боже Иван, Антић Стојана Рајо, Банда Лазо Љубан, Билич Јуре Бранко, Блажина Јосип Миливој, Бодловић-Полак Јосипа Злата, Бореновић Триво Остоје, Брдар Симо Миле, Булић Јанка Дарко, Ѓаковић Радоја Божида, Чар-Бучковић Драгиша Анка, Чованов Јосипа Јере, Даниловић Милорад Мирко, Деверић Мише Мишо, Дмитровић Илије Александар, Дошен Миле Петар, Драгаш Петар Милорад, Дуде Стипе Маринко, Гајић Петра Звонимир, Гавриловић Ђуро Радивој, Гудел-Бољешки Николе Драгице, Херцет Јосипа Ђуро, Хуљев Више Анте, Илић Људевита Марија, Ивановић Николе Јасенко, Јакшић Саве Петар, Јелачић Антона Владо, Јарић Илије Бранко, Јеленечки Андрије Јосип, Јовановић Раде Душан, Јовић Теодора Драгутин, Јовић Нике Душан, Јурашић-Холи Ђуре Марија, Јурчић-Марија Павле Милка, Јурић Фрање Славко, Кланац Јоце Лука, Колендарић Луке Блаж,

Копривњак Мартина Ђуро, Котур Милоша Јовица, Ковачевић Мије Божо, Козјак Ивана Јосип, Кожић Шиме Стјепан, Кртинић Мане Никола, Куфтић Вјекослав Здравко, Кулаш Стеван Миленка, Кунеј-Коморчеџ Томе Штефица, Лазиш-Ѓудимир Мирка Добрила, Лехтокач Ивана Иван, Личина Васе Миле, Личина Душан Милош, Љубиша Душана Јован, Мајсторовић Никола Милан, Маравић Марко Никола, Маргетић Илије Боровој, Марковић-Радудовић Милош Нада, Маршић Мате Иван, Матијевић Станка Душко, Мислибавчевић Мане Лука, Миљуш Марка Ђураћ, Мишчевић Стевана Ђуро, Ољача Милана Здравко, Павичић Ивана Јосип, Парковић Стјепана Стјепан, Петричевић-Јагић Милана Нада, Пилоповић Ђуре Драган, Филиповић Јове Ђуро, Пиљушић Крсте Владимир, Подограц Јове Душан, Прашнички Јосипа Јанко, Радаковић Саве Сава, Радошевић Милана Вељко, Радовниковић Иве Блаженко, Ракић Исе Никола, Рапаић Ђуре Милан, Романовић Петра Звонко, Росић Јанка Драган, Салар Вјекослава Иван, Секула Симе Мирко, Спудић Антуна Жељко, Станковић Шандрић Анђело Недђељка, Стромотић Миле Марко, Шпаренац Мате Драго, Шкорц Антона Антон, Шливар Мирка Милован, Штрбац Петра Александар, Тодоровић Милић, Бранко, Томљановић-Дунатор Славко Славица, Тонковић-Роко Луке Анка, Толић Ђуро Петар, Трговац Мате Фрањо, Узелац Николе Ђуре, Ватушек Ивана Јозо, Василић Томислава Иван, Војковић Косте Димитрије, Врцић Фране Јозо, Вукадиновић Секуле Бошко, Вулин Винка Иван, Зеџ Стеве Стојан, Зовеница Илије Душан, Зубер Ђуре Драган, Жакула Милана Стево, Жегер Славко Звонимир, Живковић Душан Миле, Жижа-Данчуловић Јанка Марија, Жижа Симе Милан;

- за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ НА НАРОД

Бербић Сулејмана Осман, Божо Андрије Звонимир, Будић Владо Јадранко, Буџаки Михајла Јосип, Девчић Јуре Слободан, Дивић Јозе Анте, Галић Славко Крешимир, Грабер Ивана Бошко, Јовановић Чедомира Ђорђе, Крњић Ђуре Бранко, Кухач Мирослав Зоран, Лисац Јурај Иван, Маслић Сјепана Јуре, Перош Павла Ненад, Петров Миле Максим, Поповић Ђуре Душан, Рашета Боже Дарко Сабо Ивана Иван, Седлар Душан Мирко, Сикирица Марко Јозо, Сухина Ивана Бранко, Шимунца Петар Петар, Шпанић Андрије Андрија, Штајдухар Владо Владимир, Траживук Николе Бранко, Видовић Керум Ивана Пера;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабић-Шантић Анте Марица, Бачинић Богомир Зоран, Багат-Мршић Анте Вања, Бакоте-Дебак Боже Гордана, Алдук Стјепана Јосип, Башић Петра Драго, Болић-Пучац Дупана Душанка, Божићевић Гаше Манојло, Бралић Анте Крешимир, Будисављевић Буре Душан, Букован-Боројевић Мије Катица, Царевић Душан Петар, Чук-Антолић Звонко Невека, Чагел-Маргетић Андрије Силвија, Чалић Карло Велимир, Чупанић Јозе Бранко, Дмитрошковић-Штегић Миле Невена, Дражић Јосипа Жељко, Ераковић Јове Глише, Франић-Козлина Мирка Марија, Гајић Адама Ранка, Гарашић Златко Дубравко, Гојун Симона Јосипа, Грубић-Чепо Марка Гоедана, Грујић Мирка Ивица, Гутеша Вељко Енгол, Хајстер-Врабец Стјепана Мирослава, Игњатовић Војислава Жељко, Јакчин Бернардина Владимир, Кирић-Лисица Милана Аница, Клобучар Вјекослава Бранко, Крајновић Николе Јово, Крента Миле, Милан, Кукурузовић Хасиба Омер, Кушенић Фрањо Анђелко, Ласић Томо Динко, Лекић-Влатковић Милан Даница, Мамула-Грба Стеве Снежана, Мандрић Василије Борис, Мартинко Андрије Марија, Мелван-Лампалов Ловре

Марија, Михековац-Кордешкић Николе Драгица, Микулчић-Полић Мате Анка, Мацић Мије Марија, Недовић-Самолов Петра Мира, Опачић Николе Момир, Радаковић-Мргић Петра Анка, Радановић Милана Перо, Ракижевац-Буреџ Стјепана Нада, Разић Алаге Наил, Родић-Кукич Обрада Радојка, Стијаковић-Чабрија Јозе Јелена, Супић-Благоје Обрен, Шакић-Заставниковић Милана Невенка, Шталцар Марија Андрија, Штефанец Томе Томислав, Томаић Иве Фрањо, Трбовић Илије Марко, Видовић-Андрић Александра Милка, вишњић Божо Миланко, Влаисављевић Петра Никола, Вургинец-Матишић Марија Аница, Вујчић-Троне Станка Соља, Вукић Шиме Нико, Зилко Хамдија Едиб, Жарковић Саве Јово, Жуфић-Калебић Базослава Ана.

бр. 37
25 април 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
66. Уредба за прибавување согласност и за условите и начинот на лансирање ракети против градоносни облаци	323
67. Одлука за измени на Одлуката за издавање на Список на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список	324
68. Одлука за определување на стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола и за условите и постапката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки	325
69. Одлука за дополненија на Одлуката за привремено распоредување на определени стоки на одделни форми при извозот и увозот, за начинот на утврдување и распределба на контингентите за извоз и увоз на стоки распоредени на тие форми и за утврдување на аванси за извозот и увозот на тие стоки	333
70. Одлука за дополнење на Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984	333
71. Одлука за давање согласност на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1984 година	334
72. Единствени критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1984 година	334
73. Единствена критериуми за задолжување во странство и за одобрување на кредити во странство во 1984 година	340
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на точка 10 став 1 од Наредбата за исправите што организациите на здружен труд и другите домашни правни лица мораат да ги поднесат заради девизна контрола до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и за роковите за поднесување на тие исправи	342
Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 25 од Правилникот за распределба на станови и кредити за станбена изградба и адаптација во Работната заедница за општи работи на Работната организација на Институтот „Михајло Пупин“ во Белград од 16 јануари 1979 година	343
Исправка на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година	344
Укази	344
Одликувања	344